



Политика - Стандарди за безбедност на децата

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

Цел на

Стандардите за безбедна заштита на децата (стандардите) се задолжителни минимални стандарди за сите организации што обезбедуваат услуги за деца, вклучително и викторијански училишта. Целта на Стандардите е да обезбедат организациите да бидат добро подготвени да ги заштитат децата од злоупотреба и занемарување. Стандардот за безбедност за деца бара училиштата да имплементираат стратегии за идентификување и воведување или отстранување на ризиците од злоупотреба на деца.

Политика

Во Епинг основното училиште „“, нашата стратегија за управување со ризикот за безбедност на децата е формален и структуриран пристап за управување со ризиците поврзани со безбедноста на децата. Нашиот процес вклучува проценка на ризик, имплементација на контроли и процес на мониторинг и преглед за да се обезбеди валута на пристапот за управување со ризик.

Имплементација

Списокот подолу содржи попис на потенцијалните стратегии за безбедност на децата и управување со ризикот.

Ризици за безбедност на детето:

- Недостаток на организациска култура за безбедност на децата
- Запознавање на културата на известување за проблеми
- Неприродна доверба на долгорочни вработени
- Деца сами со едно друго лице без надзор
- Регрутирање несоодветна личност
- Несоодветно однесување не е пријавено
- Ненадгледувано рекреативни или други активности
- Ад-хок изведувачи на просториите (на пример, одржување),
- Ранливоста на кадар и студентите поради непознати лични прашања
- непознати луѓе и средини на екскурзии и кампови
- лажни обвинувања

управување со ризикот стратегии:

- спроведување ефикасна безбедност на децата стратегија за управување со ризикот
- код за безбедност на децата на однесување
- за безбедноста на деца процедурите за известување
- училиште Советот да обезбеди соодветни насоки и обука за членовите на училишниот совет и училишниот персонал во врска со индивидуалните и колективните обврски/одговорности за управување со ризикот од злоупотреба на деца.
- Индукција за сите посетители, персонал, волонтери и изведувачи
- Обучете ги студентите и вработените да откријат несоодветно однесување (Модул за задолжително известување)
- Советување (психолог/услуга СССО) и други ресурси
- Исчистете ги прозорците за да овозможите видливост на патниците и вратите што не се заклучуваат на жешките места
- Проценка на нови или изменети физички средини за ризици за безбедноста на децата
- Надзор или мониторинг на активности
- Процедури за управување со перформанси

- Референтни проверки пред вработување кои вклучуваат проверка на безбедноста на децата
- Проверки на криминалната историја и потврдување на валутата на WWCC и/или регистрација на ВИТза проценка на

Матрицаризик: да се користи во во врска со списокот за проценка на ризик.

RISK RATING		Consequence				
		Insignificant	Minor	Moderate	Major	Severe
Likelihood	Almost Certain	Medium	High	Extreme	Extreme	Extreme
	Likely	Medium	Medium	High	Extreme	Extreme
	Possible	Low	Medium	Medium	High	Extreme
	Unlikely	Low	Low	Medium	Medium	High
	Rare	Low	Low	Low	Medium	Medium

Идентификување на ризиците за безбедноста на детето во училиштето	Постоечки стратегии или контроли минимизирање на	за ризикот Матрица на рангирање на ризик			Нови или изменети контроли за управување со ризик
		Веројатност Ретко, неверојатно, можно, веројатно, скоро одредени	последници незначителни, помали, умерени, големи, тешки	Тековни проценки на ризиците Низок, среден, висок ,екстремно	
Политика за безбедноста за деца разбрана и имплементирана од сите членови на училишната заедница	<ul style="list-style-type: none"> Политика за безбедност на деца за безбедност на детето Службеник деца Годишна и/или навремена листа за проверка на ризикот за безбедни деца 	Можни	помали	средни	<ul style="list-style-type: none"> процеси и протоколи што се следат Редовно ажурирање на персоналот и родителите за развој на политиката Безбедност на децата на сите состаноци агенди
Идентификувани, пријавени и документирани прашања за безбедноста на децата	<ul style="list-style-type: none"> Познати задолжителни процедури за известување Благосостојба на состаноците Гласот на учениците во врска со она што ги прави да се чувствуваат безбедни и небезбедни Алатки за повратни 	Можни	умерени	средни средни	<ul style="list-style-type: none"> протоколи за комуникација Индукциски процеси Безбедност на децата на сите агенди за состанување

	информации од студентите На пр. Ставови за Анкета на училиште				
Студенти во неѓа надвор од домот или сродство	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Службеници за благосостојба на учениците. ▪ Состаноци на ДЗСС Состаноци на Фази на тим за грижа ▪ Средби на ССГ ▪ одзив ▪ Училишни советници 	Ретки	помали	Ниски Низок	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LOOKOUT Центар анкети
Ученици кои злоупотребувал е други деца или доживеале злоупотреба (вклучително и физичка, вербална, сексуална, емоционална злоупотреба)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Документирани план за управување со безбедноста ▪ состаноци на тим за грижа за. ▪ Тековен мониторинг преку состаноци на ДЗСС ▪ Училишни советници 	Најверојатно	умерени	ниски	<ul style="list-style-type: none"> ▪ етапни одговори ▪ Употреба на надворешни агенции ▪ Комуникациски процеси ▪ Однесување Планови за поддршка
Ниво на надзор во игралиштето вклучувајќи скриени места	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Кодекс на однесување на наставниците - Должност за грижа должност на ▪ Политика надворот. ▪ Список на работни места во дворот 	Можно	Умерено	Ниско	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Редовно следење и професионален развој
Ниво на надзор во тоалетните блокови	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Надзор над дворот ▪ Учениците одат во парови за време на часот 	Можно	умерено	средно	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Снимање на посети на тоалети ▪ Охрабрете ги учениците да посетуваат тоалети за време на паузите.
Онлајн опкружувања, на пр. е-пошта, Фејсбук, СМС-пораки, фотографии/видео	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Образование на ученици/родители ▪ Безбедна употреба на Интернет-политика ▪ Политика за борба против малтретирање (треба да се разгледа) ▪ Надзор над 	Можно	умерени	средни средни	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Политика замобилни уреди

	<ul style="list-style-type: none"> Употреба на уред Договор Гагли 				
Ниво на образование на учениците за лична безбедност	<ul style="list-style-type: none"> Лична безбедност или Програма за заштитни однесувања (СОАС) Училишни советници 	Можна	умеренаумерено	ниско	<ul style="list-style-type: none"> програма задостигнување.
Јачина на односите со студентите со почит	<ul style="list-style-type: none"> Бади Програма АД реставративна практика Права и обврски за Време на работа СЕП Програма Програма за игри на библиотеки Училишни советници 	Најверојатно	умерено	ниско	<ul style="list-style-type: none"> достигнување на програмските зони на регулација
Студентите со посебни потреби: попреченост, Аборидини или потекло на островот на Торес, од други културни / јазично потекло	<ul style="list-style-type: none"> SSG средби јасЕПс Коогие образование службеници благосостојба состаноци SSSO Контакт состаноци херој / ментор програма библиотека игри програмата што 	најверојатно	Контролирајте	Средни	<ul style="list-style-type: none"> Следење на стадата однесување поддршка планови LOOKOUT центар. Зони на регулација
Непознати луѓе и средини на кампови и екскурзии или специјални настани	<ul style="list-style-type: none"> Претходна проценка за ризиците по безбедноста на Надзор над децатабезбедносен кодекс на однесување за деца Јасни процедури за известување за безбедноста на децата 	Можна	умерена	средна	<ul style="list-style-type: none"> програма за фаќање. Права и одговорности Екскурзиска листа за проверка/ упатства
Волонтери и посетители Вработување на изведувачи на пр. средства за чистење	<ul style="list-style-type: none"> Скрининг вклучувајќи пребарувања преку Интернет Индукција Процес на Адекватен мониторинг 	Веројатност	Умерена	средна	<ul style="list-style-type: none"> волонтерска политика Политика на родители Интервенција Нарачки Полиса Полиса за компас во тек.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ најавувањеПолициска проверка и регистрација на WWCC Политика наWWCC ▪ посетители на 				
Регрутирање на нов персонал	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Обврски за заштита на децата вклучени во огласите ▪ Критериуми за избор ▪ Прашања за интервју ▪ Референтни проверки ▪ Индукција ▪ Полициска проверка и регистрација на ВИТ ▪ Упатства за вработување 	Ретки	главни	средни	<ul style="list-style-type: none"> ▪ политики за надзор ▪ Политика на однесување ▪ Политика за однесување ▪ Безбедна заштита за деца.

Користена литература

Оваа политика мора да се прочита во врска со:

- Училишна политика и советодавен водич - Стандарди за безбедни деца
- Законот на Комонвелтот или соодветната држава или територија;
- Кодекс на однесување на Викторијанската професија за настава;
- Кодекс на однесување на организацијата;
- Прекинување на политиката за вработување и постапки за недолично однесување